



Сојуз на извидници на Македонија
ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД “ДИМИТАР ВЛАХОВ” – ВЕЛЕС
Проект: “ДА СИ ПОДАДЕМЕ РАКА”
МЛАДИНСКИ ИЗВИДНИЧКИ ИНИЦИЈАТИВИ (MESSENGERS OF PEACE)



Упатство за реализација на активности

www.scoutveles.org.mk
e-mail: scoutveles@gmail.com

Работилница на тема:
Барање на сличности и откривање на различности

Колку лесно да пронајдеш некој кој мисли и чувствува исто како и ти?

-Прашањата кој се обработуваат

- Личен идентитет
- Прифаќање на различности
- Сите сме различни и сите сме исти.

-Цели

- Откривање на целите во внатрешноста на групата
- Развивање на комуникацијата
- Запознавање и постигнување добро расположение во групата.

Време

- 20 минути

-Големина на групата

- 10

-Подготовка

- Примери на прашањата и пенкала за сите учесници

Упатство

- Побарајте од играчите да го потполнат прашалникот па подоцна побарајте да ги најдете сите оние кои имаат исти одговори на сите прашања
- Ако играчите неможат да го пронајдат своето право да најдат некој со барем 4, ако не успеат со 3 или 2 исти одговори.



SCOUTS®

Creating a Better World



Сојуз на извидници на Македонија
ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД “ДИМИТАР ВЛАХОВ” – БЕЛЕС
Проект: “ДА СИ ПОДАДЕМЕ РАКА”
МЛАДИНСКИ ИЗВИДНИЧКИ ИНИЦИЈАТИВИ (MESSENGERS OF PEACE)



Упатство за реализација на активности

Расправа и процена

Прашајте ги учесниците дали им се допадна играта и зошто ?

Потоа разговарајте што научиле. Прашајте:

Колку учесници пронашле од другите 5-4-3-2-1 заеднички особини ?

Какви различности постојат околу религија, омилена музика, домашни миленичиња, пијалок и др?

Ако групата е толку разновидна, како ќе можете да работите заедно?

Совети за лесно работење

Пред почетокот проверете дали сите ги разбираат прашањата.

Корисно е да покажете каде треба да се напише и како треба да се превитка листот. Нека листот се движи колку може побрзо. Не дозволувајте учесниците да размислуваат долго. Барајте го нивниот прв впечаток.

Избегнувајте слики од познати луѓе. Пробајте да одфрлите што поразлични личности на различна возраст, култура, етнички групи, различни способности итн.

Бидете припремени за жестоки авантури кој ќе бидат бранети со некои ставови. Во зависност од големината на групата, коментарите не можат да бидат едноставни. Не дозволувајте учесниците да се критикуваат поради нивните ставови, туку сменете ја расправата на актуелните коментари.

Предлози за понатамошна работа На оваа активност можат да се надоврзат и други активности, чија цел се претставите како што се првите впечатоци или што гледаат. Себе можете да си поставите прашања што знаете за положбата на бегалците или имигрантите и можете да се соочите со предрасуди и дискриминација

Messengers of Peace



SCOUTS®
Creating a Better World



Сојуз на извидници на Македонија
ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД “ДИМИТАР ВЛАХОВ” – БЕЛЕС
Проект: “ДА СИ ПОДАДЕМЕ РАКА”
МЛАДИНСКИ ИЗВИДНИЧКИ ИНИЦИЈАТИВИ (MESSENGERS OF PEACE)



Упатство за реализација на активности

ВЕЖБИ

БАРАЊА НА СЛИЧНОСТИ И ОДКРИВАЊЕ НА РАЗЛИЧНОСТИ

Нашите одговори на следните прашања и пробајте да пронајдете да најдете некого во групата кој има исти одговори на сите прашања.

Ако такви нема, пробајте да ги пронајдете оние со 4,3 или 2 исти особини-или сте единствени?

Роден сум во _____

Алергичен сум на _____

Мојата омилена музика _____

Мојата религија е _____

Моето домашно милениче е _____

Messengers of Peace



SCOUTS®
Creating a Better World